



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1830

Službeni vespnik SR
Makedonija

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 22 ноември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 62

ГОД. XLI

Цена на овој број е 60 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

766.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со член 58, член 406 точка 3 и член 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85 и 57/85) во член 6 став 6 бројот: „1.500“ се заменува со бројот: „1.800“.

Во член 6 став 7 бројот: „2.100“ се заменува со бројот: „2.200“, а бројот: „3.600“ – со бројот: „4.000“.

Член 2

Во член 15 став 1 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „26.000“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 402

14 ноември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

767.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист“, бр. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85 и 32/85) во точка 1 зборовите: „од 84%“ се заменуваат со зборовите: „од 73%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 394

31 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

768.

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/84 и 39/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

1. Основните и другите организации на здружен труд кои го утврдуваат и распоредуваат вкупниот приход и доход (во натамошниот текст: основните организации) ги усогласуваат вредностите на залихите на недовршените производи, полупроизводи и делови, готовите производи и стоки (во натамошниот текст: производи) на крајот од секоја година, на начинот и по постапката што се пропишани со оваа одлука.

Под усогласување на вредностите на залихите на производи, во смисла на оваа одлука, се подразбира постапката во која се утврдува дека вредноста на залихите на производите искажана во книговодството не е поголема од вредноста на тие залихи утврдена по просечната продажна цена остварена во последниот месец од продажбата, односно во последните три месеци од продажбата, како и постапката на сведување на вредноста на тие залихи искажана во книговодството на таа вредност.

2. Под залихи на производи чија вредност се усогласува на крајот од годината, во смисла на оваа одлука, се подразбираат залихите на производите што во книговодството се искажани на следните конта:

- 1) 600 – Производство, недовршени производи и услуги, полупроизводи и делови;
- 2) 605 – Недовршени производи, полупроизводи и делови на сопствено производство дадени на доработка и обработка;
- 3) 630 – Готови производи на склад;
- 4) 631 – Готови производи во продавници;
- 5) 632 – Готови производи на пат;
- 6) 635 – Готови производи предадени за заедничка работа односно заедничко работење;
- 7) 660 – Стоки на склад;
- 8) 661 – Стоки во продавница;
- 9) 662 – Стоки на пат;
- 10) 665 – Стоки дадени на доработка и обработка.

3. Под цена по која производот се води во книговодството, во смисла на оваа одлука, се подразбира вредноста искажана на едно од контата од точка 2 на оваа одлука, намалена односно зголемена за износот на отстапувањето

односно за износот на разликата во цената искажана на посебно konto, зголемена за разграничениот дел од доходот што според одредбите на член 29 став 3, чл. 30, 32 и 38 став 2 и член 43 став 2 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоредување на приходот (во натамошниот текст: Законот за вкупниот приход) може да се пресмета на товар на обртните средства по основ на залихите (состојба на контата од групата conta 18 – Разграничен дел од доходот по основ на залихи и враќање на даночните и другите давачки).

4. Под просечна продажна цена на одделен производ што е остварена во последниот месец од продажбата, во смисла на оваа одлука, се подразбира просечната продажна цена што е остварена во месецот во кој е вршена последната продажба.

Под просечна продажна цена на одделен производ што е остварена во последните три месеци од продажбата, во смисла на оваа одлука, се подразбира просечната продажна цена што е остварена во последните три месеци во кои е вршена продажбата.

Просечната продажна цена на одделен производ кој не е продаван во годината за која се составува завршната сметка, се утврдува врз основа на цените на таков или сличен производ на пазарот.

5. Просечната продажна цена на одделен производ се пресметува така што остварената вредност од продажбата во последниот месец односно во последните три месеци се дели со бројот на продадените единици на производот.

Основната организација која во последниот месец на продажбата односно во последните три месеци на продажбата го продавала производот по иста продажна цена, како просечна продажна цена ја зема продажната цена на односниот производ од последната пресметка на продажбата (фактура, сметка и сл.).

Ако цената на одделен производ кој се произведува односно изработува по порачка е договорена, односно ако цената на одделен производ е под општествена контрола, како просечна продажна цена се зема продажната цена на односниот производ од договорот односно од актот со кој определена цена во согласност со прописите за општествена контрола на цените важи на ден 31 декември.

Ако производот се вградува во заеднички производи или се продава во соработка со организации на здружен труд кои се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги на големо односно со работи на извоз на стоки и услуги, како просечна продажна цена се зема учеството во заедничкиот приход остварен по тој основ, а во согласност со самоуправниата спогодба.

Просечната продажна цена на одделен производ утврдена во смисла на ст. 1 до 3 на оваа точка се намалува за износот на дадените дополнителни попусти на купувачот, а се зголемува за износот на компензацијата, премииите, регресите и враќањата на даночните и другите давачки остварени по основ на продажбата на односниот производ.

6. Просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата односно во последните три месеци од продажбата се утврдува за одделни полупроизводи и делови што се продаваат како готови производи на начинот од точка 5 на оваа одлука.

Просечната продажна цена остварена во последниот месец од продажбата односно во последните три месеци од продажбата се утврдува за полупроизводите, деловите и недовршените производи кои не се продаваат на пазарот, сразмерно со учеството во просечната продажна цена остварена во последниот месец од продажбата, односно во последните три месеци од продажбата на готовите производи за чие производство се користат полупроизводи, делови и недовршени производи.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, основната организација може да одлучи за полупроизводи, делови и недовршени производи што не се продаваат на пазарот да изврши усогласување на вредноста сразмерно со извршеното усогласување на вредноста на готовите производи за чие производство се користат полупроизводи, делови и недовршени производи.

7. Вредноста на залихите на производите се усогласува според состојбата на ден 31 декември од деловната година.

Состојбата на залихите за кои е утврдена обврската за усогласување, во смисла на надоместување на негатив-

ната разлика, основната организација ја искажува во преглед, кој ги содржи особено следните податоци:

1) бројот на контото на кое во книговодството се искажува вредноста односно залихите на производите;

2) називот и номенклатурниот број на производите, ако ги користи тие броеви;

3) единицата мера на која се води производот во книговодството;

4) количината на производите на залихи на ден 31 декември;

5) цената по која производот се води во книговодството (точка 3);

6) просечната продажна цена на производот остварена во последниот месец од продажбата, односно во последните три месеци од продажбата;

7) разликата во цената за производот за кој е утврдено дека цената во одредбата под 5 е поголема од цената во одредбата под 6 на овој став.

8. Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец од продажбата односно во последните три месеци од продажбата е еднаква или поголема од цената по која производот е искажан во книговодството, цената во книговодството не се менува.

Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец од продажбата, односно во последните три месеци од продажбата е помала од цената по која производот е искажан во книговодството, цената во книговодството се намалува за износот на разликата (точка 7 став 2 одредба под 7) и тоа:

1) со намалување на разграничениот износ на делот од доходот за сразмерниот дел што се однесува на тие производи – на товар на доходот односно чистиот доход;

2) на товар на вкупниот приход за сразмерниот дел што се однесува на материјалните трошоци на амортизацијата пресметани на товар на обртните средства по основ на залихите на тие производи.

9. По извршеното усогласување на вредностите на залихите што се искажуваат на контата од точка 2 на оваа одлука, се врши и усогласување на износите што се пресметани на товар на обртните средства по основ на враќање на даночните и другите давачки за опрема и бродови извезени на кредит во согласност со одредбите на член 32 од Законот за вкупниот приход искажани на контото 633 – Разграничен дел на трошоците по основ на враќање на даночните и другите давачки и на контата од групата conta 18.

10. Ако основната организација која залихите на стоки во продавниците ги води во книговодството по продажната цена утврди дека на контото 669 – Разлика во цената на стоките, постои позитивно отстапување од продажната цена за одделни стоки, односно за продавница или друга деловна единица која се занимава со продажба на мало, не е должна за тие стоки да ги усогласува вредностите на залихите според одредбите на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 395

31 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

769.

Врз основа на член 9 од Законот за земање определени стокосни кредити во странство во 1983, 1984 и во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 22/84, 71/84 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983, 1984 И 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за начинот и условите за земање и користење на определени стокосни кредити во странство во

1983, 1984 и 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/84 и 68/84) во точка 3 на крајот од став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и за плаќање на увозна опрема по кредити по Бернскиот аранжман, што се користи во производството за извоз”.

2. Во точка 6 став 3 на крајот од одредбата под 2 точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „како и на опремата по кредити по Бернскиот аранжман, која се користи во производството за извоз”.

3. Во точка 8 став 2 по зборовите: „на меѓународните лицензации” се додаваат зборовите: „како и за увоз на опрема по кредити по Бернскиот аранжман, што се користи во производството за извоз”.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„При увозот на опрема по кредити по Бернскиот аранжман, што се користи во производството на стоки за извоз рокот за отплата на тој кредит е ист како спрема странскиот давач на кредит.”

4. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 396

31 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

770.

Врз основа на член 54 од Законот за заштита на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за разликување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/81) на предлог од Сојузниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ

1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одржување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82 и 42/84) во Тарифата на надоместите за објавување на патентни списи и податоци за пријавите на патенти и за правата со кои се штитат пронајдоци и знаци за разликување, која е оставен дел на Одлуката, тарифниот број 1 се менува и гласи:

„Тар. број 1

Динари

За објава на патентен спис, носителот на патентот е должен да плати – по страница

– за една страница мазен слог

4.300

– за една страница на цртеж

4.700.”

2. Во тарифниот број 2 се вршат следните измени:

1) во алинеја прва, бројот: „30” се заменува со бројот: „70”;

2) во алинеја втора, бројот: „30” се заменува со бројот: „70”;

3) во алинеја трета, бројот: „370” се заменува со бројот: „900”;

4) во алинеја четврта, бројот: „260” се заменува со бројот: „650”.

3. Во тарифниот број 3, во алинеја прва бројот: „30” се заменува со бројот: „70”, во алинеја втора бројот: „200” се заменува со бројот: „490”, а во алинеја трета бројот: „370” се заменува со бројот: „900”.

4. Во тарифниот број 4 бројот: „680” се заменува со бројот: „1.680”.

5. Во тарифниот број 5, бројот: „30” се заменува со бројот: „70”.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 401

24 октомври 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

771.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/85) во точка 1 став 2 во табелата на крајот се додава нов текст, кој гласи

„0130-

01304

013041

013042

Производство на прехранбени производи

Преработка и конзервирање на месо и риби

Колење на добиток: свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса)

Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи, сланина, колбасичарски производи, месни конзерви и животинска и свинска маст за јадење.”

2. Во точка 2 во одредбата под 8 точката на крајот се заменува со точка и записка и се додава нова одредба под 9, која гласи:

„9) податоци за претходните зголемувања на цените во 1985 година (датум и процент на зголемување на цените)”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 406

21 ноември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

772.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/85) во точка 1 став 2 во табелата, во подгрупа 013041 во колона 4 зборовите: „Колење на добиток: свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса)” се бришат.

Подгрупата 013042 „Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи, сланина, колбасичарски производи, месни конзерви и животинска маст за јадење (само свинска маст)” се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 407
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

1. Работната организација „Слатекс“, од Слатина, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити, бидејќи смета дека со оспорената уредба се уредени облигационите односи, а според Законот за облигационите односи Сојузниот извршен совет не е овластен тие односи да ги уредува со свој пропис. Повод за обраќање до Уставниот суд на Југославија беше казнувањето на овластениот предлагач во стопанско-казнена постапка кој, преку своите подвижни продавници, им продавал на граѓаните текстилни производи – рубелина на кредит, без полагање учество на купувачот во готово од 60%, спротивно на член 1 од оспорената уредба, сметајќи дека е во прашање договор за продажба со отплати во рати на цената од одредбите на чл. 542 до 551 на Законот за облигационите односи.

2. Оспорената уредба на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82, 51/82 и 62/82) е донесена врз основа на овластувањето од член 34 став 1 точка 7 на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, 59/81 и 9/84), според која Сојузниот извршен совет може да ги пропишува условите и намените за давање потрошувачки кредити на граѓаните, со цел, во согласност со утврдената економска политика, да ги усогласува односите на пазарот.

Со уредбата е пропишано дека банките и организациите на здружен труд можат да им даваат потрошувачки кредити на граѓаните за купување на трајни потрошни блага и други индустриски производи за лична потрошувачка чија цена по единица мера е поголема од 1.000 динари, со полагање сопствено учество на купувачот во готови пари, во определен процент, за определени производи.

3. Во смисла на одредбите на чл. 9, 10 и 23 од Законот за облигационите односи, учесниците во прометот се должни да постапуваат во согласност со утврдената економска политика и со посебните присилни прописи.

Уредбата и сојузниот Закон за основите на кредитниот и банкарскиот систем, врз основа на кој таа е донесена, имаат карактер на посебен присилен пропис, па организациите на здружен труд и другите учесници во прометот се должни продажба на производите, наведени во Уредбата, да вршат во согласност со Уредбата, односно не можат да ги применуваат одредбите на чл. 542 до 551 од Законот за облигационите односи кои се однесуваат на продажбата со отплати на цената во рати, затоа што тие не предвидуваат задолжително готовинско учество на купувачот, како што тоа се бара со Уредбата.

Поради тоа Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената уредба е во согласност со одредбата на член 347 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ и дека не е во спротивност со одредбите на Законот за облигационите односи.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, без одружување на јавна расправа, на седницата одржана на 16 октомври 1985 година, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити не е согласна со Уставот на СФРЈ односно дека е во спротивност со Законот за облигационите односи.

2. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд д-р Јосиф Трајковиќ и судии: д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делавиќ, Милосав Стијовиќ, Јаким Спировски, Иван Франко, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Радко Мочивник, Славко Кухар, Рамадан Враниќи и Душан Штрбац.

У бр. 241/85

16 октомври 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

766. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1621
767. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата — — — — —	1621
768. Одлука за начинот на усогласување на вредностите на залихите на недовршено производство на готови производи и стоки — — — — —	1621
769. Одлука за дополненија на Одлуката за начинот и условите на земање и користење на определени стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година — — — — —	1622
770. Одлука за измени на Одлуката за посебните трошоци на постапката за стекнување и одружување во важност на правата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разликување — — — — —	1623
771. Одлука за дополненија на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи	1623
772. Одлука за измена на Одлуката за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи — — — — —	1623
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	1624